

1133.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

УРЕДБА ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ ДОГОВОРИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИРАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА(*)

Член 1 Општа одредба

Со оваа уредба се уредува обемот на примена на групното изземање, ограничувањата кои не смеат да се содржат во договорите за дистрибуција и сервисирање на моторните возила, како и поблиските услови за повлекување на групното изземање.

Член 2 Дефиниции

(1) Одделни поими употребени во оваа уредба го имаат следново значење:

- а) „групно изземање“ е изземање на одредени видови вертикални договори и усогласено однесување во секторот на моторни возила од примена на одредбите за забранети договори утврдени со член 7 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот);
- б) „вертикално ограничување“ е ограничување на конкуренција во вертикален договор согласно член 7 став (1) од Законот;
- в) „овластен сервисер“ е давател на услуги на сервисирање и одржување на моторни возила кој делува во рамките на систем на дистрибуција воспоставен од страна на снабдувачот на моторни возила;
- г) „овластен дистрибутер“ е дистрибутер на резервни делови за моторни возила кој делува во рамките на систем на дистрибуција воспоставен од страна на снабдувачот на моторни возила;
- д) „независен сервисер“ е:
 - давател на услуги на сервисирање и одржување на моторни возила кој не делува во рамките на систем на дистрибуција воспоставен од страна на снабдувачот на моторни возила, за кој истиот обезбедува сервисирање или одржување и
 - овластен сервисер во рамките на систем на дистрибуција на определен снабдувач, до оној степен до кој истиот обезбедува услуги на сервисирање или одржување на моторни возила, во поглед на кои истиот не е член на соодветниот систем на дистрибуција на снабдувачот.
- е) „независен дистрибутер“ е:
 - дистрибутер на резервни делови за моторни возила што не работи во рамки на систем на дистрибуција воспоставен од страна на снабдувачот на моторни возила за кој тој дистрибуира резервни делови и
 - овластен дистрибутер во рамките на систем на дистрибуција на одреден снабдувач, до оној степен до кој истиот дистрибуира резервни делови за моторни возила, во поглед на кои истиот не е член на соодветниот систем на дистрибуција на снабдувачот;

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулатива (ЕУ) бр. 461/2010 на Комисијата од 27 мај 2010 година за примената на член 101(3) од Договорот за функционирањето на Европската унија во врска со категориите на вертикални договори и договорната практика во секторот на моторните возила (Текст со важност за ЕЕП), ОЈ Л 129 28.05.2010 страни 52-57, CELEX бр. 32010R0461.

е) „моторно возило“ е возило на сопствен погон наменето за употреба на јавни патишта што има три или повеќе тркала;

ж) „резервни делови“ се стоки што се инсталираат во или се монтираат на моторно возило со цел замена на компоненти од тоа возило, вклучувајќи и стоки како лубриканти потребни за користење на моторното возило со исклучок на горивото и

з) „систем на селективна дистрибуција“ е систем на дистрибуција во кој снабдувачот се обврзува да ги продава стоките или услугите предмет на договорот директно или индиректно само на дистрибутери одбрани врз основа на специфицирани критериуми, а дистрибутерите преземаат обврска да не ги продаваат таквите стоки или услуги на неовластени дистрибутери во рамките на подрачјето на која снабдувачот одлучил да го применува тој систем.

(2) За целите на оваа уредба термините „претпријатие“, „снабдувач“, „производител“ и „купувач“ ги вклучуваат нивните поврзани претпријатија.

Член 3

Обем на примена на групното изземање за договори кои се однесуваат на купување, продавање или препродавање на резервни делови за моторни возила и обезбедување на услуги за сервисирање и одржување на моторни возила

(1) Вертикалните договори што се однесуваат на условите според кои договорните страни можат да купуваат, продаваат или препродаваат резервни делови за моторни возила или да обезбедуваат услуги за сервисирање и одржување на моторни возила се изземени од примена на одредбите од членот 7 став (1) од Законот доколку ги исполнуваат условите утврдени во Уредбата за групно изземање на вертикални договори и доколку не содржат ниту едно тешко ограничување наведено во член 4 од оваа уредба.

(2) Изземањето од став (1) од овој член се применува доколку договорите содржат вертикални ограничувања.

Член 4

Ограничувања кои не смеат да ги содржат договорите кои се однесуваат на купување, продавање или препродавање на резервни делови за моторни возила и обезбедување на услуги за сервисирање и одржување на моторни возила

Групното изземање од член 3 од оваа уредба не се применува за вертикални договори кои, директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на договорните страни, имаат за цел:

- а) ограничување на продажбата на резервни делови за моторни возила од членовите на систем на селективна дистрибуција на независни сервисери, кои ги користат тие делови за сервисирање и одржување на моторно возило;
- б) ограничување, договорено меѓу снабдувачот на резервни делови, алати за поправка или дијагностичка или друга опрема и производителот на моторни возила, на можноста снабдувачот да ги продава овие стоки на овластени или независни дистрибутери или на овластени или независни сервисери или крајни корисници и/или
- в) ограничување, договорено меѓу производител на моторни возила кој користи компоненти за иницијално склопување на моторни возила и снабдувачот на таквите компоненти, кое ја ограничува способноста на снабдувачот да стави свој заштитен знак или лого на ефективен и лесно видлив начин на снабдените компоненти или на резервните делови.

Член 5

Поблиски услови за повлекување на групното
изземање

Комисијата за заштита на конкуренцијата може да го повлече групното изземање доколку во постапка поведена по службена должност или по барање на странка, утврди дека договорот на кој се применувало групното изземање од член 3 од оваа уредба, имало последици кои не се во согласност со условите утврдени во член 7 став (3) од Законот, а особено доколку утврди постоење на особено важни анти-конкурентски последици кои можат да произлезат од постоењето на паралелни мрежи на вертикални договори што имаат слични последици кои значително го ограничуваат пристапот до релевантен пазар или конкуренцијата во него (на пример такви кумулативни влијанија можат да произлезат во случај на селективна дистрибуција или обврски за не-конкурирање).

Член 6

Престанување на важност

(1) Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за групно изземање на договори за дистрибуција и сервисирање на моторни возила (Службен весник на Република Македонија бр.91/05), освен одредбите кои се однесуваат на условите според кои договорните страни можат да купуваат, продаваат или препродаваат нови моторни возила, а кои одредби ќе се применуваат до 01 март 2015 година.

Член 7

Влегување во сила

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1781/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

1134.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.03.2012 година, донесе

УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ ДОГОВОРИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ (*)

Член 1

Општа одредба

Со оваа уредба се уредува обемот на примена на групното изземање, поблиските услови во однос на пазарните удел и елементите на договорите кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање, ограничувањата и обврските кои не смеат да се содржат во договорите за истражување и развој, како и поблиските услови за повлекување на групното изземање.

(*) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулативата (ЕУ) бр.1217/2010 на Комисијата од 14 декември 2010 година за примена на член 101(3) од Договорот за функционирањето на Европската унија во врска со одредени категории на договори за истражување и развој (Текст со важност за ЕЕО), ОЈ L 335, 18.12.2010, стр. 36-42, CELEX број 32010R1217.

Член 2

Дефиниции

(1) Одделни поими употребени во оваа уредба го имаат следново значење:

а) „групно изземање“ е изземање на одредени видови договори за истражување и развој од примена на одредбите за забранети договори утврдени со член 7 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот);

б) „договор за истражување и развој“ е договор склучен меѓу две или повеќе договорни страни, што се однесува на условите според кои тие договорни страни вршат:

- заедничко истражување и развој на производи или технологии предмет на договорот и заедничко искористување на резултатите од тоа истражување и развој;

- заедничко искористување на резултатите од истражување и развој на производи или технологии предмет на договорот, вршени заеднички во согласност со претходен договор меѓу истите договорни страни;

- заедничко истражување и развој на производи или технологии предмет на договорот, исклучувајќи заедничко искористување на резултатите;

- платено истражување и развој на производи или технологии предмет на договорот и заедничко искористување на резултатите од тоа истражување и развој;

- заедничко искористување на резултатите од платено истражување и развој на производи или технологии предмет на договорот, во согласност со претходен договор меѓу истите договорни страни и/или

- платено истражување и развој на производи или технологии предмет на договорот, исклучувајќи заедничко искористување на резултатите;

в) „истражување и развој“ е стекнување на know-how во врска со производи, технологии и процеси и извршувањето на теоретска анализа, систематско истражување или експериментирање, вклучувајќи експериментално производство, техничко испитување на производи или процеси, воспоставувањето на неопходни објекти и добивањето на правата на интелектуална сопственост за резултатите;

г) „производ“ е стока и/или услуга, вклучувајќи и посредни стоки и/или услуги и финални стоки и/или услуги;

д) „технологија предмет на договорот“ е технологија или процес кој произлегува од заедничкото истражување и развој;

ѓ) „производ предмет на договорот“ е производ кој произлегува од заедничкото истражување и развој или производ произведен или обезбеден со примена на технологиите;

е) „искористување на резултатите“ е производство или дистрибуцијата на производите предмет на договорот или примената на технологиите предмет на договорот или доделувањето или лиценцирањето на правата на интелектуална сопственост или пренесувањето на know-how, потребно за вакво производство или примена;

ж) „права на интелектуална сопственост“ се права на интелектуална сопственост, вклучувајќи права на индустриска сопственост, авторско право и сродни права;

з) „know-how“ е пакет од непатентирани практични информации, кои произлегуваат од искуството и тестирањето, кој е таен, значителен и одреден при што:

- „таен“, во контекст на know-how, значи дека know-how не е општо познат или лесно достапен;

- „значителен“ во контекст на know-how, значи дека know-how е значајно и корисно за производството на производите предмет на договорот или за примената на технологиите предмет на договорот и